



**Барање за под-кредит од кредитната линија на ЕБОР за проектот за финансирање на инвестиции во зелена економија (GEFF) врз основа на меница**

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ				
Име:		Презиме:		
ЕМБГ:		Идентификација: <input type="checkbox"/> Лична карта <input type="checkbox"/> Пасош		Рег. бр.
Адреса (од л.к):		Место:	Град:	Држава:
Контакт адреса:		Место:	Град:	Држава:
Стручна подготовка*: <input type="checkbox"/> ВСП <input type="checkbox"/> ВШП <input type="checkbox"/> ССП <input type="checkbox"/> НСП		Брачна состојба*: <input type="checkbox"/> во брак <input type="checkbox"/> разведен/а <input type="checkbox"/> останато		Број на издржувани членови:
Телефон:		Мобилен:	e-mail:	
ПОДАТОЦИ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ СО КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ				
Дали остварувате директна или индиректна контрола (50% или над 50%) во некој правен субјект: <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА				
Назив на субјектот:		Матичен број:		
Дали сте член во орган на управување или застапување во некој правен субјект: <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА				
Назив на субјектот:		Матичен број:		
Податоци за членови на потесно семејство: (Име, презиме и ЕМБГ)	Мајка:	Татко:	Сопруг/а:	Дете: Дете:
	ЕМБГ:	ЕМБГ:	ЕМБГ:	ЕМБГ: ЕМБГ:
ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ				
Назив на претпријатие:				
Адреса на претпријатието:		Вкупен стаж ___ години, од тоа во сегашното претпријатие ___ години		
Број на вработени:		Сектор: <input type="checkbox"/> Приватен <input type="checkbox"/> Јавен <input type="checkbox"/> Останато		
Телефон:	Факс:	e-mail:		
Работно место:		Плата прима преку: <input type="checkbox"/> КБ на с-ка _____ <input type="checkbox"/> Останато		
ПОДАТОЦИ ЗА ИМОТНО - ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ				
Опис на недвижност: <input type="checkbox"/> куќа <input type="checkbox"/> стан <input type="checkbox"/> викендица <input type="checkbox"/> земјиште <input type="checkbox"/> друго      сопственост      %      Возило: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не				
Месечни приходи:	Нето плата:	Закупнини:	Други приходи:	Вкупно:
Месечни расходи:	Закупнини:	Осигурување:	Други трошоци:	Вкупно:
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ				
Баран износ на кредит: _____ денари		Рок на отплата: _____ години		
Начин на отплата: <input type="checkbox"/> Административна забрана од плата <input type="checkbox"/> Траен налог од трансакциска сметка				
Потпис: Кредитобарател				Место: Датум:

Податоците обележани со \* се незадолжителни и истите не мора да бидат пополнети. Потврдувам дека податоците кои ги наведов се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците. Информиран сум дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правила на Банката за заштита на лични податоци. Информиран сум за условите на кредитот и истите ги прифаќам.

Пополнува Банката:

Барањето го примил: \_\_\_\_\_ Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (назив и штембил на претпријатие или друго правно лице )

Бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС И ИЗНОС НА ПЛАТА  
ЗАВЕРЕНА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЛИ ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ**

**I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ:**

Име и презиме:		Адреса (од л.к):		Датум и место на раѓање:	
ЕМБГ:		Лична карта број:			
Назив на претпријатие:		Адреса на претпријатие:			
Даночен број:	Матичен број:	телефон:	факс:	e-mail:	
Жиро сметка:		Депонент на:			
Работно место _____, вкупен стаж _____ години, од тоа во сегашното претпријатие _____ години					

**II. ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА И ОБРСКИ ОД ПЛАТА:**

Потврдуваме дека лицето е во редовен работен однос на неопределено време и дека просечната месечна плата остварена во претходните три месеци изнесува:

Ден \_\_\_\_\_ со букви \_\_\_\_\_

**ОБВРСКИ ОД ПЛАТА**

ВКУПЕН ИЗНОС

а) по судски забрани

б) ПО ЗАБРАНА ЗА :

-СТАНБЕНИ КРЕДИТИ

-ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

- ДРУГ КРЕДИТ

в) ДРУГИ ЗАБРАНИ

**МЕСЕЧНА РАТА ПО ОБВРСКИ**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Раководител на  
финасиска служба

М.П.

Директор на претпријатие или  
друго правно лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Потребни документи кон барањето за кредит:**

1. Фотокопии од валидни лични карти од кредитобарателот
2. За вработени во приватни фирми прифатливи за Банката – образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци и солвентност на жиро сметка за приватна фирма депонент на друга банка(за депоненти на Комерцијална банка АД Скопје не е потребна солвентност, а за приматели на плата во Комерцијална банка АД Скопје не се потребни ПП53 обрасци
3. М1/М2 образец
4. про-фактура или фактура од трговецот за одбраните технологии за подобрување на енергетска ефикасност. На про-фактурата треба да бидат наведени: секој конкретен вид на технологија што се финансира и нејзината цена, трошоци за инсталација за секоја технологија која треба да се инсталира.
5. Сертификат за прифатливост на технологијата

Потврдата ја заверува претпријатието или друго правно лице

(назив и штембил на претпријатие  
или друго правно лице )

Бр. \_\_\_\_\_

ДО  
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

**РЕШЕНИЕ**  
**За извршување врз плата-административна забрана на кредитокорисник**

На основа на писмена изјава - согласност на работникот \_\_\_\_\_, да се стави административна забрана на плата во корист на **Комерцијална банка АД Скопје** (согласно законската регулатива) за отплата на кредит по Договор бр. \_\_\_\_\_, се обврзуваме дека по доставувањето на ова Решение, во целост ќе вршиме забрана и тоа:

1. Задршка на месечен ануитет на износ од \_\_\_\_\_ ден. за период од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_, т.е. до конечна отплата на кредитот согласно Договорот за кредит. Првиот ануитет достасува на \_\_\_\_\_.

Месечниот ануитет може да се менува согласно Договорот за кредит, според известување на Банката.

Уплатата ќе се врши во **корист на жиро сметка на Комерцијална банка АД Скопје 30000000000133, ЕДБ 4030989254937 депонент на НБРМ**, за сметка \_\_\_\_\_.

(кредитна партија на корисникот)

2. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено известување од Банката дека кредитот е целосно отплатен.

3. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот, **износот на евентуалните трошоци** (помалку наплатени камати, казнена камата, договорни казни и опомени и др.) кои ќе настанат поради нередовна отплата на кредитот, а врз основа на доставена конечна пресметка - известување од Банката.

4. Се обврзуваме да ја известиме Банката за евентуален престанок на работниот однос на работникот по било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице или пензионирање, во рок **од 8 дена** по настанатата промена и да го предадеме решението за административна забрана на плата со целокупната кредитна документација на новиот работодавач.

5. Во моментот на издавањето на Решението за административна забрана на плата на работникот потврдуваме дека:

- има / нема друга административна забрана или постапка за ставање на истата,
- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната способност, за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот.

Потписи на овластени лица

Раководител на  
Финансиска служба

М.П.

Директор на правно лице

**ИЗЈАВА – СОГЛАСНОСТ**  
**за донесување на Решение за административна забрана**

Од кредитокорисник \_\_\_\_\_, со живеалиште на \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ и лична карта бр. \_\_\_\_\_ (адреса)

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ во работен однос со работодавачот \_\_\_\_\_ на работно место \_\_\_\_\_, а заради обезбедување на наплата на кредитот по Договор бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година, ја давам следната

**СОГЛАСНОСТ**

1. На мојата плата што ја примам кај работодавачот \_\_\_\_\_ согласен сум да се стави административна забрана за отплата на обврските по цитираниот Договор за кредит, во висина на месечниот ануитет односно променетиот месечен ануитет, најмногу по една половина од платата за односниот месец.

2. Го овластувам работодавачот да ги уплатува средствата што ќе се запираат од мојата плата **на жиро сметка на Комерцијална банка АД Скопје број 30000000000133, ЕДБ 4030989254937 депонент на НБРМ, за сметка \_\_\_\_\_**.  
(кредитна партија)

3. Согласен сум, доколку се вработам кај друг работодавач, оваа административна забрана што е ставена врз мојата плата, сегашниот работодавач да ја достави на новиот работодавач, заедно со документацијата за кредитот и извештајот за наплатените износи и за тоа да ја известиме **Комерцијална банка АД Скопје**.

4. Изјавувам дека немам задршки врз мојата плата, заради намирување на побарување на законско издржување, за надомест на штетата настаната по основ на нарушување на здравјето или по основ на намалување односно загубување на работната способност и за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот, кое е определено по ставањето на оваа забрана.

\_\_\_\_\_20\_ година

КОРИСНИК НА КРЕДИТОТ

\_\_\_\_\_ (име презиме и потпис)

**СОГЛАСНОСТ**  
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ОД  
МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ (МКБ)

Пополнува физичко лице												
Име и презиме												
Адреса												
ЕМБГ												

Со цел за:

-----

Давам согласност на

-----

(назив на Корисникот на податоци)

да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за времетраењето на истата.

Видови извештаи: Минимален извештај, Извештај за пристигнати ненаплатени обврски, Основен извештај, Детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај

Запознат/а сум дека:

1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна писмена согласност.
2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот.
3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци..
4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметката.
5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

-----  
(Место и датум)

-----  
(Давател на согласност)

\*Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр.81/08 и 24/11) и Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр. 07/05, 103/08 и 124/10).